

Варшан Василевски


ЛУБ "БЛАГОЈ ЈАКОВ-ЮЧЕТО" СТРЭНДА

С 821.163.3-1
ВАСИЛЕВСКИ ВАРТАН
Седма димензија



100027868

COBISS ©



СЕДМА
ДИМЕНЗИЈА

Вартан Василевски

СЕДМА ДИМЕНЗИЈА

Едиција ЧИНКИ

Уредник
Георѓи Барбаровски

Рецензенти
Милован Стефановски
Марјан Стојанов



К-И-9520 ду 10 № 6.09.27868
821.163.3-1 цв. 48 год. 100,00

ВАРТАН ВАСИЛЕВСКИ

СЕДМА ДИМЕНЗИЈА



ФОРМИКА ДИЗАЈН



CIP - Каталогизација во публикација Народна и
универзитетска библиотека "Св. Климент
Охридски", Скопје

821.163.3-1


821.163.3-1.09 Василевски, В.

ВАСИЛЕВСКИ, Вартан

Седма димензија / Вартан Василевски, - Скопје:
Формика дизајн, 1999. -46 стр.;20 см.
- (Едиција Чинки)

ISBN 9989-769-09-5

Според мислењето на Министерството за култура,
бр. 07-2478/2 од 27.04.1999 година, за книгата "Седма
димензија" се применува повластена даночна стапка



НАМЕСТО ПРЕДГОВОР

Вардан Василевски, скромно и примерно момче од Струмица, одличен ученик во IV-2 клас на Вештеринарното училиште "Кузман Шайкарев" во Битола, под необјасниви околности си го одзеде животот, оставајќи ни зад себе бројни и неодговарајќи еникми, својствени, можеби, само на младостта. Но, покрај неколкуште проштални писма во кои се збогува со најблискиште, во своите средношколски пиштарики и постеси тој остави и дваесетина кратки песни, веројатно напишани во последниот денови од неговиот краток живот и испеани во еден неколен лирски набој. Тие се, вкупно, само дел од мозаикот што ги одразува неговите поизледи и ставови за животот и смртта, за времето и просторието, за љубовта и душата, за неговите внатрешни потриви и лирски трећерења, во кои ја нашол смислата на својата оистојба.

Откривајќи ја неговата мала, но и то наше мислење мошне автентична и интересна книжевна заоставница, а поведени од нашата родиштелска љубов и одговорност и од почит до кон него и кон неговата личност, направивме скромни напори и смогнавме, пред се, психички сили да ја оживеат им во посебна книшка неговата поетска порака.

На сите оние кои со огромно разбирање ни помогнаа да се оствари оваа наша желба и намера, од се срце и искрено им благодариме.

Родиштелиште



ОД МОИТЕ СРЕДНОШКОЛСКИ ТЕТРАТКИ
(На оние што ќи имав само во младосќа
оии староста никогаш не ќе ја среќнам)



СЕДМА ДИМЕНЗИЈА



КОГА СОНУВАМ

*Коѓа сонувам чинам дека
ѓо дойшрам здивої на времеїто
Над мојата џелосана душа
кружат јани гаврани
Паници не видов во јавеїто
Не можам да се сеќам
на ишту една иднина
ишто не би ја колнела младосиा
Коѓа сонувам мислам дека
ја досеѓам болката на семирої
Над мојот гласјосан копнеж
ечат човечкиште судбини
Луѓе не видов во јавеїто
Не можам да се надевам
на ишту една иднина
ишто не би ја убила радосиа
Коѓа сонувам гледам дека
се одлекувам од башакої
и лешам над нејасни предели
Свесиа ли ѡуби рамноштежа
коѓа сонувам*

САМУВАЊЕ

*Долго сме заедно
Чинам од раѓање се всели
во моето чемерни охниште
Пейел да беше ќе џе одвееши
циганска ѹесна на ветрои
Оѓан да беше ќе џе изгласа
дождовиши на шакната есен
Само жарта осипана во мене
да џлее под вршникот на времето
Изгор што 'рѓосува во душата
Маглата шанцува како магија
над ридот што доодувам
Немам време за љубов
Самувам на работ од совесата
и шалкам до кај што ќе зариши
видливите свештини на џашот
Долго сме заедно
Дури џовеке одишто се секавам*

ВО ЗООЛОШКАТА ГРАДИНА

Чесито кога ќе йовитам да засстанам
пред железниште кафези
чувствувам дека и јас ја ѕубам
слободата како кутириште животни
Тајгата ме прашнска
како Пелиштер да ми лежнал
врз кошмарот на сонот
Не можам да се исправам
Толку е голема неправдата
Ги гледам вашиште напажени очи
и со вас шаљувам људ Тумбе Кафе
Душата на делови ми самее
во секој од железниште кафези
Горчини собирам врз срцето
како бигори што ја кришај радоста
и лелекот корне во мене
ошти не можам да ви ја дойрам слободата

МАТУРАНТИ

*Ej, мои врсници од IV - 2,
Не очајувајќе, не оштетувајќе
пред суровиот предизвик
Посејќе ја заораната надеж
со верба во лајкот на свеќлината
Родот наш и без мене ќе за'рши
Ќе докласа зрито на зрелоста
Ej, мои сокласници од IV - 2,
Не малаксувајќе, не засстанувајќе
пред нејаснота времеод
Фрлете до семето во семирот
нека умува то нивите на векот
И без мене ќе сијасате на йатот
што расите во звездени височини
Ej, мои мачураници од IV - 2,
Не ѕотклекнувајќе, не јајсувајќе
пред безочниот мирозлед
Пушите Ѷо коренот во времето
нека зажили во влажни длабочини
И без мене ќе стапите во вечността
што сите не чека со посмртници*

КОРПИЧКА

*Од што времното верував
рамењата ми се снижија до подоц
и залуѓав на дното од совестта
Барем во ѕебе да се џев
доверба што ќе ме крејши во сонот
и надеж дека не ќе осамнама грешен
Не знам со што заслужив измама
кога и другарот ја загуби душата
Ти даваш стото денари
да си купиш корпичка
Тој ден пазарот бил затворен
Немало луѓе по шездаше
Во цел светиј немало корпички
што собираат ваканти работи
Задржи то кусурот
Белки ќе ти спаси
да купиш кадела мајла
на другарот да му ќи замажлиши очите
Барем нему да му ја спасиш душата
Од што на сите им верував
'рбето ми се свиќка до земи
и заталкав на дното од совестта*

ГЕНИ МААЛО

*Ми било јишано шука да заласнарам
и шука да ми ги йошкасираш
филизиште на мојата судбина
Оштука да јрѓне моето распетие
Крстот да си го љонесам
ио реката на очајот
и да не се вратам љовеке
во штесниште улички на младосната
Ми било јишано во ѕебе да зацарам
и да не ги долижам обувките
од забош на старата калдрма
Тука да ги одбројам ноктиште
на моето йроколнато жишие
и да не се вратам љовеке
меѓу нискиште кукарки на среќата
Ми било јишано во Гени Маало
да ги осставам моите спомени
и сонот да си го засонувам
и да не смигнам да го досонувам
Да не лежнам и да не се разбудам
без мајлиште на шатата*

ХЕРАКЛЕА

*Сé беше юинаку
кога йорано доаѓав јука
Камениот вез на мозаиције
ми се разлеваше по душата
како да ме ѡалеа килимије
на мајка ми со кои
ја покриваше јишината
Врелата крв на ћладијата порије
штечеше и низ моите дамари
како да го чувствував
големото срце на јајко ми
со кое го претрнуваше свеќот
И ревот на лавовите
јајнеше до ридовите над арената
и ушите йодалеку низ времето
како да ридаа илјада жени
над мојата проклејта судбина
Сé беше юинаку
кога йорано доаѓав јука
Седа сеја Хераклеа лежи
покриена со црнилата на векот
оши веќе никојаш нема да ја видам*

СААТ КУЛА

*Секојаш која љоминувам
појкај штоиште древни сиомени
како во од да го зајираши времејто
Старој часовник силенка
чиниш 'ркосани звона бијаш
и ја будаш Стараја чаршија
Сирелкиште згрбавено чекораш
како дремливи сијарци
а над нив звездиште дишаш
небаре векови чемрејаш над градот
Секојаш која засланувам
задуман пред твојата Историја
чинам дека срцејто ми зајира
Пришаен во мојата самошија
чекам повторно да тиржне
чекркој на нокта
Темницаја ќе ја сомеле
мојата нејака надеж
пред да означиш йолнок
оши душаша ми е времноту кревка*

СЕДМА ДИМЕНЗИЈА

I.

*Мајко, нека ми оштееат молитва
оти не можам да зачекорам
на седмото скалило
Бдеам под високи шврдини
обраснати во ѕлозови и ѕирње
Како над кукавичко ѓнездо
ми лебди душата изземната
и крвта ми таине во ѕорои
Се обидувам да си ѳи приберам
мислиште морничави
Ама молитва немам за иљач
Не можам да се искачам
на вишна рида
и да ѳо заљедам крајот од јаткот
и то морам ишајќи да ѳо поминам
од извора до сушина Ѓрисоја
Мајко, џолку ли проклеиштва
собрав по моќилиште
ти молитва барам за душата?*

II.

*Таќко, нека ми оиштеат молитва
оѓи не можам да зачекорам
во седмата димензија
Осог ми ја ситејнале душата
како илјада зими да зимувам
во буре од чемери
Ледени векови се јркалаат
што мојата болничка йосијела
Не ќе ме излечат ни екими
ни бајачки ни јаревкиште
што заедно ги береме на Преведена
Не можам да оздравам од шејоби
Толку ли ме задои со љубов
што сонувам окови од преѓратки
Таќко, ќе се искачам до нашата
Куќа на звездите
но не ќе исираам
Сили не ќе соберам во срцето
барам уште еднаш да ти бакнам*

АКО СИ ОДАМ

*Ако си одам еден ден
од зелениште љолјани на сонош
нека не завиваат по мене йциште
Кажеше им дека е сеедно
дали јосстојам трука
или во некоја нова
материја на духот
Ако си одам еден ден
од звездениште џошоци на здивот
нека не шаѓуваат по мене йциште
Смиреши ѝ со скрбна утеша
дека е сосема сеедно
дали душашта ќе ми самее
трука или во седма димензија
Ако си одам еден ден
од празниште одаи на веков
нека не цимолаат по мене йциште
Смириши ѝ со скромна кројкост
оти нависината е сеедно
дали болкашта ќе ја одминам
пред или зад леќот на времето*

КОГА КЕ УМРАМ

*Не барам ништо во йровевој
Во ветрој ишто кинисува на йлачење
Во виорој ишто самува над јасикије
Не барам ништо која ќе умрам*

*Не барам ништо во роморот
Во дождот ишто смиленува на бесење
Во облакот ишто йлаче над боровије
Не барам ништо која ќе умрам*

*Не барам ништо во блесокот
Во громот ишто засилува на будење
Во звездата ишто сонува над солзитеје
Не барам ништо која ќе умрам*

*Не барам ништо во лелекот
Во болот ишто смишува на раѓање
Во душата ишто рика над ридовије
Не барам ништо која ќе умрам*

ГРОБ НА ГОЛОСЕКОТ

*Искойајќие ми гроб на Голосекот
Закойајќие ме во бела шиншина
Да самувам со шициште
Да сонувам со боровиште
Искойајќие ми гроб на Голосекот*

*Ќе ве призират на Преведена
Како ги насолзуваше јајоткиште
Како ги зажретуваше сјомениште
Како ги исблакуваше годиниште
Ќе ве призират на Преведена*

*Ќе ве пригледувам во одајчето
Како ја шуткаште посителата
Како ги смрзнуваше срцата
Како шишаште во болката
Ќе ве пригледувам во одајчето*

*Созидажќие ми гроб под облаците
Закойајќие ме во бела шиншина
Да можам да ве призирнувам
Да ве пригледувам ко анѓел-чувар
Созидажќие ми гроб под облаците*

ЕЛЕГИИ ЗА М.

I.

*Не знам дали и твоите образи чореа
во црвени пожари кога ќе је йохледнев
Моите жар неизгласива ќе се спореа
кога до ѕебе на клуцата ќе седнев*

*Не знам дали и твоите раце претерева
кога ќе јши љодадев книга, тештирајка
Кога очите во људото ќе ни се виерева
Моите се пресека како пролетна кайка*

*Не знам дали и твојата душа џлачеши
кога звонеше за последниот час
Знам дека мојата како зверка јачеше*

*и не можев уши долго да спивам
Не знам дали и сеѓа лијаш како јас
и то не можам од возбуда да здивам*

II.

*Колку сме биле наивни и чисти
во душите. Колку сме биле чедни
Бевме деца М. Во се бевме исти
Имавме бодливи срци, а бевме бедни*

*Колку сме биле скромни и тежки
во душите. Колку сме биле доблесни
И двајцата немавме илузии лажни
И двајцата бевме ѕаволски чесни*

*Колку сме биле сиокојни и верни
во душите. Тогаш немавме йороци
М. Тогаш не бевме џолку чемерни*

*и џолку џошаштени од очајот
Седа М. ни најголемите йороци
не знаат да ми ѳо јпроречат крајот*

III.

*Помниши ли М. која за Нова година
криши ум ти искрјакав желби. И сеја
која ће се сејаш срце што ми бодина
в ћади и како звер прелазиен бећа*

*да не се налутиш, да не ме укориш,
да не ме намразиш оши сум скуден
на смелост ти. Залудно е да се бориш
со женскатаја куд и да бидеши осуден*

*на безнадежно чекање. А јас чекав
и не пресијанав да сонувам шајно
Јас койнеев М. Мечитаев и пекав*

*И не знам што стпорив, а што не
Толку ли ти љубев слепо и очајно
ти да не сфајаш оши свршену е се.*

IV.

*Сека ноќ сум шажен М. Сека ноќ
Да не јше лаже мојот ведар лик
Со душа празна шалкам и без моќ
од радоста да дочекам силен блик*

*Секој ден сум шажен М. Секој ден
Со смеа що скривам мојот јад
Сé на мојот живот мислам изден
Зар ќе заминам од светотој шака млад*

*Секој час сум шажен М. Секој час
Времето ми мине како мора. В сон
Дали и ти чемреши во шата како јас*

*Сека ноќ сум шажен М. Секој ден
Очиите ми гаснат кој пред смртен звон
Времето ми мине в очај осамен*

III.

*Помнин ли М. која за Нова година
кришиум јши исјракав желби. И сеја
која ће се сејам срцејо ми бодина
в гради и како звер Јрејлашен беџа*

*да не се налушиши, да не ме укориши,
да не ме намразиши оши сум скуден
на смелосиј. Залудно е да се бориш
со женската ќуд и да бидеш осуден*

*на безнадежно чекање. А јас чекав
и не Јресијанав да сонувам шајно
Јас койнеев М. Мечкаев и шекав*

*И не знам што сијорив, а што не
Толку ли јељубев слепо и очајно
што да не сфајам оши свршено е се*

IV.

*Сека ноќ сум шажен М. Сека ноќ
Да не џе лаже мојот ведар-лик
Со душа празна шалкам и без моќ
од радости да дочекам силен блик*

*Секој ден сум шажен М. Секој ден
Со смеа ѩо скривам мојот јад
Сё на мојот живој мислам изоден
Зар ќе заминам од свејштот шака млад*

*Секој час сум шажен М. Секој час
Времето ми мине како мора. В сон
Дали и џи чемрееш во шаѓа како јас*

*Сека ноќ сум шажен М. Секој ден
Очиште ми гаснай ко џред смртен звон
Времето ми мине в очај осамен*

V.

*Проклеӣ да сум М. Проклеӣ да сум
ако не ѹе љубев со сеќа моја жар
И се ѹака ни мина векоӣ навидум
на дейтска игра. Во магиска чар*

*Проклеӣ да сум М. Проклеӣ а верен
како ћес ишто завива скриен од бол
И се ѹака чинам дека сум изневерен
Со душа расйнайша, набиена на кол*

*ПроклеӢ да сум М. ПроклеӢ а ѡорд
Како мене ѹаков не се раѓа, верувај
безнадежно скромен и наивен створ*

*ПроклеӢ да сум М. ПроклеӢо стар
во младости што не знаеше за крај
А душата ми ѹлее во чемерна жар*

VI.

*Ти можеше да ме сиасиш М. Ти ѕекаше
да ме њогледнеш за њоследен џај
Како лале да ме милуваши. Ти чекаше
да ѕролејшта векош ко забревштан аш*

*Ти можеше да ме вратишши М. Ти знаеше
дека верував само во твојот збор
За сё што ќоштоа болно ќе се покаеше
јас со денови очајував во нейредор*

*Ти можеше да ме сфаќишши М. Ти гореши
на исишошт оѓан како што горам јас
Седевме долго сё дури не зазореши*

*со оние што ќоштоа ми свршеша грб
Никоѓаш веќе не ќе молам за сиас
оши она што гори М., гори од скрб*

VII.

*Го начнувам денот М. со болен ум
Ти љишувам оши сум уште срамежлив
Би дошрчал јас љаму, знаеш каков сум
Но дали дошоѓаш ќе бидам уште жив*

*Душата ми гори М. во силен љам
И штотом ќе згасне никој не ќе биде крив
Ќе сијасам онаму кај што ћркнав сам
Но дали дошоѓаш ќе бидам уште жив*

*Чекорам по љаштот М. кобно сив
Би се вратил јас, би се вратил веднаш
Но дали дошоѓаш ќе бидам уште жив*

*Немам веќе сили М. Губам здив
А кај ѕебе би дошол радо уште еднаш
Но дали дошоѓаш ќе бидам уште жив*

VIII.

*Каде беше сношти. Те њобарав в кукчи
да јши кажам оши ми е многу жал
шишо станавме шака далечни и шуѓи
а немаше нешто шишо не би јши го дал*

*Да ми станеш љубов јши беше срам
оши другари сме биле. Ама изговор
Ме осинави да штагувам вечно сам
дошолчен и скришен од швојот збор*

*Ќе дојдеш ли некогаш на мојот гроб
Ќе пуштиши ли кришум една солза бар
Јас прегнувам. На судбината сум роб*

*Збогум моја М. Дојорувам ко свека
а не сфаќив: оши не се љуби другар
и оши немаш малку, барем срека*



САМУВАЊЕ НА РАБОТ ОД СОВЕСТА

Кога се има предвид поетски ракопис од млад автор, кој поради животната судбина го заокружил својот творечки опус, проследувачот уште на стартот наидува на една крупна дилема: дали е можно кругот да се затвори на почетната точка? Притоа, конецот на сомнежот незапирливо почнува да испушта празни котелци, да отвора нови дилеми, да остава редица прашања без одговори.

Тоа во вистинска смисла на зборот е случај и со Вартан Василевски, чија ракатка стихови озаглавени како "Седма димензија", на читателската публика ѝ се внатат постхумно, само неколку месеци по заминувањето на овој осумнаесетгодишен од овој свет. Велат дека старците одат кон смртта, а на младите таа им доаѓа во пресрет. Ако пред таа "средба" *долго се самува на работи од совеста*, како што ќе забележи младиот поет уште во насловната песна "Самување", не може да не му се поверува деки *нема време за љубов*, и покрај младоста, и покрај юнвременската категорија на постоенето.

Во вкупно 370 стихови поделени во два циклуси "Седма димензија" и "Елегии за М", младиот поет на само нему својствен начин успешните поетски бранувача на поетскиот перв му ги допушта само во просторот што значи осама, многу повеќе теми отколку светло; многу повеќе пессимистичко отколку со иднина. Во првиот циклус тоа се гледа

во песните "Ако си одам", "Гроб на Голосекот" и "Коѓа ќе умрам". Тоа е видливо дури и во извонредната песна "Машурани", своевидно поетско послание до своите врсници, до своите едновременни сопатници. На крајот од песната младиот пост на своите сокласници од IV-2 им порачува:

*"Пуштете ѩо кореноц во времето
нека зажили во влажни длабочини
И без мене ќе стапаме во вечноста
што сише не чека со посмртници"*

Од друга страна, со младешка чистина на душата, младиот пост во песната "Зоологичка градина" безмалку најавува отвора приздавајќи дека тагата го притиска "како Пелисите да ми лежат/ врз кошмарот на сонот", зашто "душата на делови ми самее". Нешто слично скрекуваме и во песната "Сапт Кула" каде времето измерено од стариот часовник сепак навестува бесперспективност, бидејќи:

*"Темница ќе ја сомеле
мојата нејака надеж
пред да означиш болнок
оит душата ми е премногу кревка"*

Поривот - нештата од стварноста и покрај се да се преточат во поетски исказ - упатува и на заклучокот дека коренчето на надежта не може до крај да го сотрат темните претстави за безизлезот на живеачката, независно од сировостите на моментите што ги живеесме. На тоа упатуваат стиховите на Вартан Василевски во песната "Херакле" каде камениот вез на старите мозаици му предизвикува галеж на душата, пебаре се тоа мајкиште килими со кои се покрива тишншата; или кога гладијаторската вредла крв се чувствува како татковото големо срце со кое се прегрнува светот. Нерасклешливата врска со најблиските можеби е највидлива во насловната песна "Седма димензија" каде преку директното обраќање до мајката и таткото се искачу-

и "до нашата кука на звездите".

Со осумте сонетни пења од циклусот "Елегии за М." се заокружува првата и, за жал, последна поетска порака на Вартан Василевски. Обраќањето до саканата е потреба да се остави трага во животот, да се одбележи постоењето. Таквото значење не се брише дури и кога неважни стануваат одговорите на поставените прашања во последниот сонет:

*"Ќе дојдеш ли некогаш на мојот гроб
Ќе јушиши ли кришум една солза бар"*

Ако се согласиме дека поезијата е вечна, можеби единствената и вистинска страча од која треба да се прими поезијата на Вартан Василевски е токму вечноста.

Милован Стефановски

ВАРТАН INTER VIVOS

"...Кажеше им дека е сеедно
дали йоси тојам шука
или во некоја нова
материја на духот..."

Меланхолично е задолжението да се прочити оваа книга, а повеќе од тоа да се пишува за неа. За текстот или авторот - сеедно.

Чуден рефлексивен трепет го открива поетскиот став во "реално" омесен простор и време од космички визии, стихијско зафрлени низ крикот на расположбата. Осамено, но не и обездушено, изгубен колку за себе толку повеќе за другите, низ врваницата од дегешерирали и изгубени луѓе, авторот самостанува *Судбина* и стои на грацицата *Дасебиде* и *Ланесебиде*, испраќајќи ги редовите за дребникаташти и за помилувоста на вербата во животот.

Концепцијата за времето кај него не се движи во еден правец, тоа тече кружно. Ништо не исчезнува неповратно, сè се врака, сè се повторува: иселената, времињата, животот. Така е совладано и трагичното чувство на минливоста и краткотрајност. Не е това вулгарно настојување кој определена цел, ами трагање за естетското задоволство во сите комионенти на сложеното доживување на светот и преобразба на посданичката свест во универзална.

Наречиците, уште на третата вечер, ја разгатнале опстојбата на авторот меѓу нас, во чија чест ги редиме зборовите, амалгамирајќи го етимолошкиот неговото име и од индиската и од словенската именклатура. Го Крстиле Вартан - чуваш од Богот на небото. И, така и би. А тој пак, еве, ни го понуди својот егзистенцијалистички резон, делимириан во септима-суштица, на: тага, молитва, полусон, сон, судбина, суден саат и почивка, насловен "Седма димензија". И, како боговите, на крајот од седмицата, седна па починка.

"...Ми било инишано...
соної да си го засонувам
Да не лежнам и да не се разбудам
безд маглиште на шаѓашта."

Младиот Вартан, несомнено ја дешифрирал премисата дека - не се лоши времињата, ами човекот. Така, тргнал па пат да го пронајде човекот во себе и - да го промени. Но, ќе рече:

"...Молишва немам за иљач...". Или:
"...Осоки ми ја спаѓалае душашта...
Не ќе ме излечаш ни екими
ни бајачки ни превиште..."

"Безнадежно скромен и наивен...", ќе го избере Хипно, или Сонот - пајблатигот од сите богови, кој ги растерува грижите, син на божицата Никта (Нок), а за браќа и сестри ќе ги има Танат (Смрт), Мојра (Судбина) и Хесперида - грешницата (чувар на јаболкото на грбот).

"...Ќе сијасам онаму кај што пренав сам...
...јас пргнувам На судбинаша сум роб..."

А таму, полето на грбот и темницата се затвора, а се отвора духовштото - како предизвик на хармонијата. Надежта е, велиме, аванс што го зема-

ме за животот понатаму или, таа е сон на будните, а стварност на сопувачите. Нужно е само да спознаеме - што сме. Василевски, веројатно знаел. Неговиот стих вели:

"Доверба што ќе ме креши во сонот и надеж дека не ќе осамнам грешен."

Тафтолошки ламентирајќи со јазик кој умее со архаизми, младиот автор свесно или несвесно ќе го практикува аполонистичкиот принцип, нихилистички разбирајќи дека пристан и засолниште на поетовата душа, едноставно, "тука" нема. Во тоа се и неговата анатема. Ке спознае дека рафањето и умирањето (физичко или психичко) се само нови состојби, а мозаик на неговата душа ќе стане камепот, оти кај него е присутна мешивоста на формата, но не и на основата.

Причината е разбирлива; безмалку се месијански - колку ова момче умеело врз себе да го паплеќи романтичарскиот Weltschmerz, кога вели:

*"...Коѓа сонувам, мислам дека
ја досегам болката на семирош...". Или:
"...од што на сите им верував
'рбетои ми се свитка до земи
и заштакав на дношо од совеста."*

Умел Василевски да сочувствува и со неговата Русовска прамајка - природа, и со животините и, да бара, да сака спасение и за нив, но:

*"...Тагаја ме љубовиска...
...Не можам да се исправам
Толку е болема неправдата...
...Горчини собирам врз срцето...
...и лелекот корне во мене."*

Тука и започнува симболистичкиот ревир:

"...Маглайша шанцува како магија..."

Тука и започнува симболистичкото делими-тирање од стварноста, синестетички усетена и изразена низ сфумато стилот:

*"...Пришвен во мојаша самотија
чекам йовијорно да јарѓне
чекорот на ноктија..."*

Интересен е и безмалку оксиморонски изразниот стремеж за идништата, парадоксално про песен со авторовата улога на присуност и во сегашноста:

*"...Закојајаје ме во бела јанина
да можам да ве призирнувам
Да ве приследувам ко андел - чувар..."*

На генерацијата му, тој ѝ остави аманетен призвук:

*"...Фрлете го семето во семирод
нека умува по нивите на векоти..."*

Нам и ва М. "...кришум ќе ни исйрака желби."

Dius Fidius (Го призвавам небото) или Semo Sancus (Да го утврдиме семето)! Той се поклонува. Наше е.

Plaudite (Ракоплес), почитуван Ангелу!
Plaudite! Нека сстат в небесните своди
и Нашите низ нив.

Марјан Стојанов

СОДРЖИНА

СЕДМА ДИМЕНЗИЈА	9
Кога сонувам	11
Самување	12
Во зоолошката градина	13
Матуранти	14
Корпичка	15
Гени маало	16
Хераклес	17
Саат кула	18
Седма димензија	19
АКО СИ ОДАМ	21
Кога ќе умрам	22
Гроб на Голосекот	23
ЕЛЕГИИ ЗА М.	25
I. (Не знам дали ...)	27
II. (Колку сме биле наивни ...)	28
III. (Помниш ли М. ...)	29
IV. (Сека ноќ сум тажен ...)	30
V. (Проклет да сум ...)	31
VI. (Ти можеше да мс спасиш ...)	32
VII. (Го начнувам денот ...)	33
VIII. (Каде беше сношти ...)	34
Самување на работ на совеста	37
Вартан INTER VIVOS	41



Издава *Формика дизайн*

Вартан Василевски
СЕДМЛ ДИМЕНЗИЈА

Лектура
Проф. Живко Цветковски

Печатница
“Графосервис” - Струмица



Вартан Василевски е роден на 18 септември 1980 година во Струмица. Основно образование заврши во ОУ „Никола Вапцаров“, во родниот град, а школувањето го продолжи во Средното ветеринарно училиште „Кузман Шапкарев“, во Битола.

Со пишување литературни трудови се занимава мошне кусо време. Минатата година, на конкурсот што по повод 11. Октомври го распиша Општинскиот одбор на Сојузот на борците од Народноослободителната и антифашистичка војна во Битола, ја доби првата награда. „Седма димензија“ е неговата прва збирка поезија, издадена по неговата прерана смрт. Почина на 18 декември 1998 година, како матурант во Средното ветеринарно училиште „Кузман Шапкарев“, во Битола.